



Влада на Република Северна Македонија

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

11 мај 2021 година

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.97/19), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија објавува

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

според бројот на добиени гласови за избор на 16 членови
на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
од редот на здруженијата и фондациите

Поддршка за членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите, согласно Јавниот повик објавен на 22.3.2021 година и Извештајот за пријавени организации со кандидати со јавниот повик за гласање објавени на 14.4.2021 година, добија следните кандидати:

1. Развој на граѓанскиот сектор	
1	Фани Каранфилова Пановска , Фондација Отворено општество-Македонија Скопје, поддржана од 5 организации:
	1. Здружение МУЛТИКУЛТУРА Тетово (бр.32-37/5) 2. Здружение за унапредување на правата на работниците Достоинствен работник Прилеп (бр.32-37/7) 3. Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје (бр.32-37/46) 4. Здружение Национален Ромски Центар Куманово (бр.32-37/54) 5. Здружение Рурална Коалиција Куманово (бр.32-37/86)
2. Демократија и владеење на правото	
2	Снежана Камиловска Трповска , Македонски центар за меѓународна соработка Скопје, поддржана од 14 организации:
	1. Хуманитарно, добротворно здружение на ромите Месечина Гостивар (бр.32-37/8) 2. Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје (бр.32-37/35) 3. Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење Скопје (бр.32-37/36) 4. Здружение за истражување анализи и развој Зелена лупа Скопје (бр.32-37/37) 5. Здружение на граѓани Рубикон Скопје (32-37/39) 6. Здружение Регионален центар за одржлив развој Кратово (Бр.32-37/79) 7. Здружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА Гостивар (бр.32-37/117) 8. Институт за демократија Сциетас Цивилис Скопје (бр.32-37/118)

	9. Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии Скопје (бр.32-37/120) 10. Здружение на Јавни службеници на Северна Македонија Прилеп (бр.32-37/121) 11. Институт за економски стратегии и меѓународни односи –Охрид Скопје (бр.32-37/122) 12. Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) Скопје (бр.32-37/134) 13. Форум Центар за стратешки истражувања и документација Скопје (бр.32-37/148) 14. Здружение Транспарентност Македонија Скопје (бр.32-37/151)
3	Небојша Захариески, Организација Младинска Алијанса Тетово, поддржан од 6 организации:
	1. Здружение Центар за демократски развој РИТО Дебар (бр.32-37/23) 2. Здружение за ментално здравје Асоцијација Мисла Скопје (бр.32-37/49) 3. Здружение за граѓански активизам ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА ПЕРСПЕКТИВА Тетово (бр.32-37/68) 4. Здружение Едукативно духовен центар ОКО МАКЕДОНИЈА Гостивар (бр.32-37/72) 5. Здружение СИМБИОЗИС 12 Куманово (бр.32-37/78) 6. Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп (бр.32-37/150)
3. Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација	
4	Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје, поддржана од 1 организација:
	1. Македонско здружение на млади правници МЗМП Скопје (бр.32-37/92)
4. Економски и одржлив развој	
5	Никица Кусиникова, Здружение Конект Скопје, поддржана од 10 организации:
	1. Фондација за развој на локалната заедница Штип (бр.32-37/57) 2. Здружение на граѓани Центар за одржлив развој – ЕЛИПСА Куманово (бр.32-37/63) 3. Фондација за развој на информатичка технологија и солидарен фонд Штип (бр.32-37/66) 4. Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК – Институт за економски истражувања и политики Скопје (бр.32-37/97) 5. Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – Гевгелија (бр.32-37/104) 6. Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје (бр.32-37/109) 7. Агора Центар за промовирање на граѓански вредности Скопје (бр.32-37/125) 8. Здружение на граѓани за истражување и изучување, заштита, економски и одржлив развој и користење на културно наследство Центар за културно наследство – АКЦИОС Скопје (бр.32-37/129) 9. Фондација Аполонија Гевгелија (бр.32-37/135) 10. Здружение на жени менаџери Елит Скопје (бр.32-37/154)
6	Виктор Митевски, Здружение за истражување и анализи – ЗМАИ Скопје, поддржан од 9 организации:
	1. Здружение на граѓани ЕКОВИТА Неготино (бр.32-37/58) 2. Мрежа на жени за нови политики МРЕЖА ИДЕМ Скопје (бр.32-37/59) 3. Здружение за родова еднаквост Една Може Скопје (бр.32-37/70) 4. Здружение на бизнис жени Скопје (бр.32-37/80) 5. Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица (32-37/93)

	6. Здружение ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп (бр.32-37/98) 7. Здружение Институт за едукација, стратешки истражувања и анализи Рурал Тинк Кичево (бр.32-37/101) 8. Фондација Отворено општество Македонија Скопје (бр.32-37/107) 9. Здружение на граѓани РОТАРАКТ КЛУБ РТК Скопје (бр.32-37/158)
5. Наука, образование и доживотно учење	
7	Димитар Низамовски , Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје, поддржан од 11 организации:
	1. Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп (бр.32-37/21) 2. Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор Македонија Скопје (бр.32-37/110) 3. Здружение за истражување и анализи ЗМАИ Скопје (бр.32-37/119) 4. Национален младински совет на Македонија (бр.32-37/132) 5. Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје (бр.32-37/136) 6. Прв скопски извиднички одред Скопје (бр.32-37/137) 7. Сојуз на извидници на Македонија Скопје (бр.32-37/138) 8. Здружение за неформално образование Европски културен епицентар Битола (Бр.32-37/142) 9. Институт за промовирање наука Илина Скопје (бр.32-37/147) 10. Здружение на граѓани Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце (бр.32-37/149) 11. Здружение на математичари Охрид (бр.32-37/155)
8	Катерина Митковска , Здружение на просветни работници на Град Скопје, Скопје, поддржана од 1 организација:
	1. Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје (бр.32-37/3)
9	Сузана Киранциска , Фондација за образовни и културни иницијативи ЧЕКОР ПО ЧЕКОР Скопје, поддржана од 1 организација:
	1. Здружение за дислексија Ајнштајн Скопје (бр.32-37/96)
10	Драгица Костадиновска , Здружение Мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик-Меик Скопје, поддржана од 1 организација:
	1. Здружение на граѓани за промовирање на современи образовни процеси КИМАТИКА Скопје (бр.32-37/61)
6. Млади	
11	Зоран Илиески , Коалиција на младински организации Сега Прилеп, поддржан од 7 организации:
	1. Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал Битола (бр.32-37/4) 2. Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ- Битола (бр.32-37/28) 3. Здружение за заштита и едукација на деца и млади роми Прогрес Скопје (бр.32-37/29) 4. Здружение за волонтеризам Волонтерски центар Скопје (бр.32-37/38) 5. Здружение за младински активизам КВАНТУМ Скопје (бр.32-37/159) 6. Здружение за волонтеризам ОРО Скопје (бр.32-37/160) 7. Здружение на граѓани КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР Кавадарци (бр.32-37/161)

7. Социјална заштита и заштита на деца	
12	Јасминка Фришчиќ , Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје, поддржана од 1 организација:
	1. Здружение за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица ХРАНА ЗА СИТЕ-БХМ Скопје (бр.32-37/13)
8. Заштита на маргинализираните лица	
13	Далиборка Златева , Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес, поддржана од 16 организации:
	1. Македонска Асоцијација за Бочија Штип (бр.32-37/15) 2. Национално здружение за социјална инклузија, рехабилитација и општествена интеграција на лицата со посебни потреби COSVEЗДИЕ Скопје (бр.32-37/25) 3. Здружение на слепи лица на општина Велес (бр.32-37/60) 4. Здружение на лица со посебни потреби ЕМАНУИЛ ПЛУС Битола (бр.32-37/65) 5. Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за поддршка Скопје (бр.32-37/77) 6. Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на општина Велес, Чашка и Градско – МОБИЛНОСТ Велес (бр.32-37/83) 7. Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово (бр.32-37/87) 8. Здружение за правата на лицата со посебни потреби Активен Живот Тетово (бр.32-37/88) 9. Здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21 Скопје (бр.32-37/91) 10. Здружение за екологија, едукација, претприемништво, спорт и култура КРАФТКОНЕКТ-ДУБИЦА Чучер Сандево (бр.32-37/100) 11. Здружение Совет на родители на деца и лица со церебрална парализа – Златни ангели Скопје (бр.32-37/102) 12. Движење на родители на деца и лица со телесна попреченост НВО ПРКОС Скопје (Бр.32-37/112) 13. Здружение на родители на деца со посебни потреби Тајните на моето срце Охрид (бр.32-37/126) 14. Здружение за рехабилитација и инклузија на лица со даунов синдром Дневен центар Доза среќа Скопје (бр.32-37/128) 15. Здружение на граѓани за лица со посебни потреби НАДЕЖ Градско (бр.32-37/140) 16. Здружение на инвалидите ШПРЕСА Скопје (бр.32-37/162)
14	Наташа Бошкова , Коалиција сексуални и здравствени право на маргинализирани заедници МАРГИНИ Скопје, поддржана од 4 организации:
	1. Здружение за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР Скопје (бр. 32-37/40) 2. Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ-ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје (бр.32-37/52) 3. Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – Скопје (бр.32-37/62) 4. Здружение Хелсиншки комитет за човекови права Скопје (бр.32-37/114)
9. Родова еднаквост	

15	Татјана Стоименовска , Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје, поддржана од 6 организации:
	1. Здружение на граѓани за промоција на женската активност ТИИИИТ! ИНК. Скопје (бр.32-37/6) 2. Здружение на граѓани Реактор истражување во акција Скопје (бр.32-37/9) 3. Здружение ЖЕНСКИ ФОРУМ Тетово (бр.32-37/10) 4. Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ Скопје (бр.32-37/33) 5. Здружение Организација на жените на општина Свети Николе, Свети Николе (бр.32-37/53) 6. Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство-ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје (бр.32-37/81)
16	Дороти Пачкова , Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ Скопје, поддржана од 3 организации:
	1. Здружение за културен и одржлив развој ЦЕНТАР ЗА СЛОБОДА И КУЛТУРА АРТФЕМ Скопје (бр.32-37/71) 2. Мрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители ЈУНАЈТЕДФЕМ Скопје (32-37/90) 3. Здружение за рурален и одржлив развој ГОУФЕМ Скопје (Бр.32-37/113)
10. Заштита на здравјето	
17	Андреј Сених , Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје, поддржан од 5 организации:
	1. Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР с.Баница Струмица (бр.32-37/32) 2. Здружение на граѓани Еднаквост за геј и лезбејки - ЕГАЛ Скопје (бр.32-37/64) 3. Здружение за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани и стигматизирани социјални групи Опција Охрид-Охрид (32-37/74) 4. Здружение Асоцијација за здрави животни стилови Пулс Куманово (бр.32-37/75) 5. Центар за развој на граѓанско општество ВИА ВИТА Битола (бр.32-37/153)
11. Земјоделство и рурален развој	
18	Несим Велиу , Здружение на граѓани Центар за развој на земјоделие ЕКО ПРОДУКТ Тетово, поддржан од 0 организации:
	-Доставени се гласови од 5 организации што се сметаат за неважечки
12. Култура	
19	Тијана Ана Спасовска , Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје, поддржана од 21 организации:
	1. Здружение за современа уметност и кураторски практики ПРОЕКТЕН ПРОСТОР ПРЕС ТУ ЕГЗИТ Скопје (бр.32-37/11) 2. Здружение за литература, култура и уметност „Галикул“ Скопје (бр.32-37/12) 3. Здружение за култура и уметност ПРО-АРТЕ Куманово (бр.32-37/19) 4. Македонско здружение на ликовни критичари Скопје-Скопје (бр.32-37/20) 5. Здружение на уметници Културен центар МЕДИА АРТЕС Охрид (бр.32-37/22) 6. Здружение на граѓани театарска работилница Прилеп (бр.32-37/26)

	7. Здружение за општествен развој Галеби 2001 Чашка (бр.32-37/43) 8. Здружение БИРЛИК-ЈЕКИПЕ Велес (бр.32-37/45) 9. Стрип центар на Македонија Велес (бр.32-37/47) 10. Здружение на граѓани Ромска сила Велес (бр.32-37/48) 11. Студентско археолошко здружение АКСИОС Скопје (бр.32-37/69) 12. Младински културен центар Битола (бр.32-37/106) 13. Здружение на граѓани Контрапункт Скопје (бр.32-37/115) 14. Здружение Културно уметничко друштво ДРИМКОЛ с.Вевчани-Вевчани (бр.32-37/123) 15. Здружение на граѓани за образование и обука од областа на културно-уметнички активности БИТРИКС КРУ Скопје (бр.32-37/124) 16. Здружение на граѓани Центар за истражување и култура КВАДРАТ Скопје (бр.32-37/131) 17. Здружение на граѓани Локомотива Центар за нови иницијативи во уметноста и културата Скопје (бр.32-37/133) 18. Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности Кире Миладиновски танц студио Зодијак Прилеп (бр.32-37/139) 19. Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА Струга (бр.32-37/141) 20. Здружение на граѓани АКСИОМА – Асоцијација за културна соработка и истражување Скопје (бр.32-37/145) 21. Меѓународно здружение на граѓани Културно ехо Скопје (Бр.32-37/156)
20	Христо Петрески, Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент - Скопје, поддржан од 0 организации:
	Нема гласови за кандидатот
13. Медиуми и информатичко општество	
	-Пријавениот кандидат има некомплетна документација
14. Заштита на животната средина	
21	Слаѓана Стаменкова, Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје, поддржана од 0 организации:
	-Доставен е глас од 1 организација што се смета за неважечки
15. Спорт	
	-Нема пријавени кандидати
16. ЕУ интеграции и политики	
22	Оливер Ромевски, Здружение на граѓани МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА Скопје, поддржан од 0 организации:
	Нема гласови за кандидатот

За неважечки се сметаат гласовите на следните организации:	
Доставени по истекот на рокот за гласање (29.4.2021)	- Бизнис конфедерација на Македонија Скопје (4.5.2021) (бр.32-37/163)
Не е пополнет Образец за гласање или Образецот не е потпишан од застапникот и/или нема печат на организацијата	- Здружение за акција против насилството и трговијата со луѓе ОТВОРЕНА ПОРТА Скопје (бр.32-37/17) - Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје Подружница ЕДНА МОЖЕ Валандово (бр.32-37/50) - Здружение Академија за финансиско советување ФИНСА Битола (бр.32-37/95) - Центар за стратемиски истражувања и анализи ЦСИА Битола (бр.32-37/99) - Здружение на економски новинари Скопје –ЗЕН Скопје (бр.32-37/103) - Здружение на алумнисти на програмата СВТ,СВТ Алумни Скопје (бр.32-37/108) - Центар за истражување и креирање на политики – ЦИКП Скопје (бр.32-37/130)
Во образецот за гласање не е дадена поддршка на кандидат или е дадена поддршка на повеќе од еден кандидат	- Здружение Младински форум за соработка Скопје (бр.32-37/31) - Здружение на инвалидите ШПИРЕСА Скопје (бр.32-37/89) - Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби Бравура Кооператива Делчево (бр.32-37/82) - Македонија 2025 Огранок во Република Македонија Скопје (бр.32-37/116) - Здружение Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија (бр.32-37/143) - Здружение за фолклор, песни, игри и обичаи Културно уметничко друштво Илинден Битола (бр.32-37/144)
Кон образецот за гласање не е доставена Тековна состојба од уписот во Централен регистар	- Здружение за церебрална парализа Тетово (бр.32-37/24) - ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје (бр.32-37/41) - Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес (бр.32-37/56) - Здружение на граѓани за заштита на правата и интересите на вработените во државната администрација и заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ Скопје (бр.32-37/76) - Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Битола (бр.32-37/94) - Детска амбасада за сите деца во светот Прилеп (бр.32-37/111)
Субјектот не е регистриран согласно Законот за здруженија и фондации	- Установа од областа на културата Културно Социјален Центар Јадро Скопје (бр.32-37/16) - Установа од областа на културата Културно социјален простор ПОДИУМ-ЈАДРО Кавадарци (бр.32-37/55) - Установа Центар за современи уметности Скопје (бр.32-37/127) - Црвен крст на Република Северна Македонија (бр.32-37/157)
Областа на дејствување на организацијата не е идентична со областа на кандидатот или од доставената документација не	- Здружение на граѓани 4x4x4 Балкански мостови Скопје (бр.32-37/14) - Здружение движење за одржлив социоекономски развој Глобал Битола (бр. 32-37/18) - Здружение на производители на органска храна Биовита Кавадарци (бр.32-37/27) - Здружение за културна соработка Интеркултура Скопје (бр.32-37/30) - Здружение просветни работници на Град Скопје (бр.32-37/34)

може да се утврди областа на дејствување	- Филмско здружение КИНО КЛУБ АРЕНА Тетово (бр.32-37/42) - Феријален центар Велес (бр.32-37/44) - Здружение за култура и уметност ТРАДИТА Тетово (бр.32-37/51) - Здружение ЛАСЕР ТДП Тетово (бр.32-37/67) - Здружение на граѓани Младински културен центар Тетово (бр.32-37/73) - Општински против пожарен сојуз Струга (бр.32-37/84) - Еколошко здружение Визион-Вел с.Велешта Струга (бр.32-37/85) - Здружение мировна акција Прилеп (бр.32-37/105) - Младинска асоцијација ИМКА Битола (бр.32-37/146) - Здружение за заштита и унапредување на животната средина Еко-Живот Кавадарци (бр.32-37/152)
---	---

Ќе се повтори Јавниот повик за избор на членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областите:

- Земјоделство и рурален развој,
- Медиуми и информатичко општество,
- Заштита на животната средина,
- Спорт и
- ЕУ интеграции и политики.